

PHILIPS

AC1711



Упатство за користење

Содржина

1	Важно	2
	Безбедност	2
	Електромагнетни полиња (EMF)	4
	Рециклирање	4
2	Вашиот пречистувач на воздух	5
	Преглед на производот	5
	Преглед на контролите	6
3	Подготовка за користење	7
	Поставување на филтерот	7
	Приклучување напојување	7
4	Користење на пречистувачот на воздух	8
	Објаснување за бојата на светлото за квалитет на воздухот	8
	Вклучување и исклучување	9
	Промена на поставката за режим	9
	Промена на индикаторот на екранот	10
	Користење на функцијата за вклучување/исклучување светло	10
5	Чистење и одржување	11
	Распоред на чистење	11
	Чистење на куќиштето на пречистувачот на воздух	11
	Чистење на сензорот за честички	12
	Чистење на површината на филтерот	12
	Замена на филтерот	13
	Ресетирање на филтерот	15
6	Чување	15
7	Решавање проблеми	16
8	Гаранција и поддршка	18
	Нарачување делови или додатоци	18

1 Важно

Безбедност

Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред употребата на апаратот и зачувајте го за во иднина.

Опасност

- Немојте да го чистите апаратот со вода, некоја друга течност или (запалив) детергент и внимавајте да не навлезат во апаратот за да се избегне опасност од струен удар и/или пожар.
- Немојте да прскате со запаливи материјали како што се инсектициди или парфеми околу апаратот.

Предупредување

- Пред да го приклучите апаратот проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Во случај на оштетување, кабелот за напојување треба да го замени компанијата Philips, односно сервисен центар овластен од Philips или лица со соодветни квалификации за да се избегне опасност.
- Немојте да го користите апаратот ако е оштетен приклучокот, кабелот за напојување или самиот апарат.
- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности.
- Децата не смеат да си играат со апаратот.
- Децата не смеат да го чистат и одржуваат апаратот без надзор.
- Немојте да го блокирате влезот или излезот за воздух, на пр. со поставување на предмети на излезот за воздух или пред влезот за воздух.
- Внимавајте да не паднат надворешни предмети во апаратот преку излезот за воздух.

Внимание

- Овој апарат не го заменува соодветното проветрување, редовното чистење со правосмукалка или користењето на кујнски аспиратор или вентилатор при готвењето.
- Секогаш поставувајте и користете го апаратот на сува, стабилна, рамна и хоризонтална површина.
- Оставете најмалку 20 cm слободен простор околу апаратот и најмалку 30 cm слободен простор над апаратот.
- Немојте да седите или да стоите врз апаратот. Не ставајте ништо врз апаратот.
- Не поставувајте го апаратот директно под климатизер за да спречите капење вода врз апаратот поради кондензацијата.
- Користете само оригинални филтри од Philips што се специјално наменети за овој апарат. Немојте да користите други филтри.
- Согорувањето на филтерот може да предизвика непоправлива опасност за луѓето и/или да загрози други животи. Не користете го филтерот како гориво или за слична намена.
- Избегнувајте да го удирате апаратот (особено влезот и излезот за воздух) со тврди предмети.
- Немојте да ставате прсти или предмети во излезот или влезот за воздух за да спречите повреди или дефект на апаратот.
- Немојте да го користите апаратот ако сте користеле димни средства против инсекти за внатрешна употреба или на места каде што има остатоци од масло, запален темјан или испарување на хемикалии.
- Немојте да го користите апаратот во близина на плински апарати, уреди за греење или камини.
- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер кога сакате да го преместите и исчистите и кога сакате да го замените филтерот или да извршите друг вид на одржување.
- Апаратот е наменет исклучиво за употреба во домаќинства.
- Немојте да го користите апаратот во влажни опкружувања или опкружувања со голема влажност или со висока

амбиентална температура, како на пример во бања, тоалет или кујна или во просторија со големи температурни промени.

- Апаратот не отстранува јаглероден моноксид (CO) или радон (Rn). Тој не може да се користи како безбедносен уред во случај на несреќи со процеси на согорување и опасни хемикалии.

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој апарат е усогласен со важечките стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Рециклирање

Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU).




Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно собирање на електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје.

2 Вашиот пречистувач на воздух

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips!


За да целосно ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

Преглед на производот



*Користете го само испорачаниот адаптер

Преглед на контролите



Копчиња за контрола

	Копче за вклучување/ исклучување светло		Копче за вклучување/ исклучување
	Копче за промена на режим		

Екран


	Автоматски режим		Брзина 1
	Брзина 2		Турборежим
	Режим на мирување	PM2.5	Приказ на PM2,5
IAI	Приказ на индексот на внатрешни алергени		Предупредување за чистење на филтерот
	Предупредување за замена на филтерот		

3 Подготовка за користење

Поставување на филтерот

Отстранете ја целата амбалажа од филтерот пред првата употреба.

Забелешка: проверете дали пречистувачот на воздух е исклучен од штекер пред да го поставите филтерот.




- 1 Повлечете го задниот капак и отстранете го од апаратот.
- 2 Извадете го филтерот од апаратот.
- 3 Отстранете ја целата амбалажа од филтерот за пречистување на воздух.
- 4 Вратете го филтерот во апаратот.
- 5 Поставете го задниот капак.

Приклучување напојување

Забелешка: ризик од струен удар! При исклучување на кабелот за напојување со наизменична струја, секогаш влечете го приклучокот од приклучницата. Никогаш немојте да го влечете кабелот.

Поврзете го адаптерот за напојување со:

- Прво, приклучницата на апаратот.
- Потоа, сидниот штекер.



4 Користење на пречистувачот на воздух

Објаснување за бојата на светлото за квалитет на воздухот

Светлото за квалитет на воздух автоматски се вклучува кога ќе се вклучи пречистувачот на воздух и засветуваат сите бои по ред. По приближно 30 секунди, сензорот за честички ја избира бојата што соодветствува на квалитетот на воздухот во зависност од воздушните честички.

Бојата на светлото за квалитет на воздух се одредува според најголемиот индекс во отчитувањата за PM2,5 и IAI.

PM2,5

Технологијата **AeraSense** прецизно ја открива и брзо реагира на дури и на најмалата промена на честички во воздухот. Таа ви нуди сигурност со повратни информации за PM2,5 во реално време.

Повеќето загадувачи на воздухот во затворен простор спаѓаат во PM2,5

- што се однесува на загадувачки

честички во воздухот помали од 2,5 микрометри. Вообичаени извори на ситни честички во затворен простор се чадот од тутун, готвењето и палењето свеќи. Некои бактерии што се пренесуваат преку воздухот и најмалите спори на мувла, алергените од домашни миленици и алергенските честички од грини исто така спаѓаат во PM2,5.

IAI

Професионалниот сензор **AeraSense** го открива нивото на алергени во внатрешниот воздух и со нумерички повратни информации од 1 до 12 го прикажува потенцијалното ниво на ризик од алергени во внатрешниот воздух. 1 означува најдобар квалитет на воздух.

Боја на светлото за квалитет на воздух	Ниво на квалитет на воздух
Сина	Добро
Сино-виолетова	Средно
Виолетово-црвена	Ниско
Црвена	Многу ниско

Ниво на PM2,5	Боја на светлото за квалитет на воздух
≤12	Сина
13-35	Сино-виолетова
36-55	Виолетово-црвена
>55	Црвена

Ниво на IAI	Боја на светлото за квалитет на воздух
1-3	Сина
4-6	Сино-виолетова
7-9	Виолетово-црвена
10-12	Црвена

Вклучување и исклучување

Забелешка:

- За оптимални перформанси на пречистување, затворете ги вратите и прозорците.
- Погрижете се завесите да бидат подалеку од влезот или излезот за воздух.

1 Вметнете го приклучокот на пречистувачот на воздух во приклучницата.

2 Допрете на  за да го вклучите пречистувачот на воздух.

↳ Пречистувачот на воздух ќе даде звучен сигнал.

↳ При загревањето, на екранот ќе се прикаже „---“. Потоа пречистувачот на воздух ќе го прикаже нивото на PM2,5/IAI откако ќе го измери квалитетот на воздухот.

↳ Пречистувачот на воздух работи во автоматскиот режим со нивото на IAI прикажано на екранот.

3 Допрете и задржете го копчето  во траење од 3 секунди за да го исклучите пречистувачот на воздух.



Забелешка: ако пречистувачот на воздух остане приклучен во штекер по исклучувањето, тој ќе работи со претходните поставки кога повторно ќе се вклучи.

Промена на поставката за режим

Со допирање на копчето , можете да изберете автоматски режим, брзина 1, брзина 2, турборежим или режим на мирување.



Автоматски режим ():

пречистувачот на воздух автоматски ја приспособува брзината на вентилаторот во зависност од квалитетот на амбиенталниот воздух.



Рачна брзина ( и ): во рачниот режим, пречистувачот на воздух работи со брзина 1 или брзина 2.



Турборежим (🌀): пречистувачот на воздух работи со најголема брзина.




Режим на мирување (🌙): пречистувачот на воздух работи тивко со мала брзина. Екранот се исклучува по 3 секунди.



Промена на индикаторот на екранот

Забелешка: апаратот го прикажува нивото на PM2,5 според зададените поставки.

- Допрете го копчето 🌟 и задржете го 3 секунди за да го промените индикаторот на екранот помеѓу IAI/PM2,5.



Користење на функцијата за вклучување/исклучување светло



Со сензорот за светлина, контролната табла може автоматски да се вклучи, исклучи или затемни во зависност од амбиенталната светлина. Контролната табла ќе се исклучи или затемни кога просторијата е темна. Можете да го допрете кое било копче за да ги активирате сите светла. Потоа, доколку не вршите дополнителни операции, сите светла ќе се исклучат или затемнат во зависност од амбиенталната светлина.

Можете да го допрете копчето  за да рачно ги исклучите сите светла и контролната табла. Допрете го кое било копче за да ги активирате сите светла.

5 Чистење и одржување

Забелешка:

- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер пред да го чистите.
- Никогаш не потопувајте го апаратот во вода или некоја друга течност.
- За чистење на деловите на апаратот никогаш немојте да користите абразивни, агресивни или запаливи средства за чистење како што се белило или алкохол.
- Никогаш немојте да го чистите филтерот со течности (вклучувајќи и вода).
- Не се обидувајте да го чистите сензорот за честички со правосмукалка.

Распоред на чистење

Зачестеност	Метод на чистење
Кога е неопходно	Избришете го пластичниот дел на апаратот со мека и сува крпа
	Исчистете го капакот на излезот за воздух
Секои два месеци	Исчистете го сензорот за честички со суво стапче со памучен врв
На екранот се прикажува  .	Исчистете ја површината на филтерот

Чистење на куќиштето на пречистувачот на воздух

Редовно чистете ги внатрешниот и надворешниот дел на пречистувачот на воздух за да не се насобере прав.


- Користете мека и сува крпа за да ги исчистите внатрешната и надворешната површина на пречистувачот на воздух и излезот за воздух.

Чистење на сензорот за честички

Чистете го сензорот за честички секои 2 месеци за оптимално работење на апаратот.


Забелешка:

- Ако пречистувачот на воздух се користи во правливо опкружување, можеби ќе треба почесто да се чисти.
- Ако нивото на влажност во просторијата е многу високо, на сензорот за честички може да се појави кондензација и светлото за квалитет на воздух може да покаже послаб квалитет на воздухот иако квалитетот на воздухот е всушност добар. Ако се случи тоа, исчистете го сензорот за честички.



- 1 Исклучете го пречистувачот на воздух и извадете го приклучокот од приклучницата.
- 2 Отворете го капакот на сензорот за квалитет на воздух.
- 3 Исклучете го сензорот за честички со влажно стапче со памучен врв.
- 4 Темелно исушете ги сите делови со суво стапче со памучен врв.
- 5 Затворете го сензорот за квалитет на воздух.

Чистење на површината на филтерот




Статус на индикаторот за предупредување за филтерот

На екранот се прикажува предупредувањето за чистење на филтерот .


Дејство

Исчистете ја површината на филтерот со правосмукалка.

- 1 Исклучете го пречистувачот на воздух и извадете го приклучокот од приклучницата.



- 2 Повлечете го задниот капак и отстранете го од апаратот.
- 3 Извадете го филтерот од апаратот.
- 4 Искристите ја површината на филтерот со правосмукалка.
- 5 Вратете го филтерот во апаратот.
- 6 Поставете го задниот капак.
- 7 Вметнете го приклучокот на пречистувачот на воздух во приклучницата.
- 8 Допрете го копчето  за да го вклучите апаратот.
- 9 Допрете ги копчињата  и  и задржете ги 3 секунди за да го ресетирате времето за чистење на филтерот.
- 10 Темелно измијте ги рацете откако ќе го искристите филтерот.



Замена на филтерот

Објаснување за функцијата за блокирање на апаратот за заштита на здравиот воздух


Овој пречистувач на воздух е опремен со индикатор за замена на филтерот, што ќе овозможи филтерот за пречистување на воздух да е во оптимална состојба кога работи пречистувачот на воздух. Кога филтерот треба да се замени, предупредувањето за замена на филтерот  свети црвено.

Ако филтерот не се замени навреме, пречистувачот на воздух ќе престане да работи и автоматски ќе се блокира за да го заштити квалитетот на воздухот во просторијата. Заменете го филтерот најбрзо што можете.

Замена на филтерот

Забелешка:

- Филтерот не се пере и не е за повеќекратна употреба.
- Пред да извршите замена на филтерот, не заборавате да го исклучите пречистувачот на воздух и да го извадите адаптерот од сидниот штекер.




Статус на индикаторот за предупредување за филтерот

Предупредувањето за замена на филтерот
започнува да свети


Дејство

Заменете го филтерот NanoProtect (FY1700/30)

- 1 Исклучете го пречистувачот на воздух и извадете го приклучокот од приклучницата.



- 2 Повлечете го задниот капак и отстранете го од апаратот.
- 3 Извадете го филтерот од апаратот.
- 4 Отстранете ја целата амбалажа од новиот филтер.
- 5 Ставете го новиот филтер во апаратот.
- 6 Поставете го задниот капак.
- 7 Вметнете го приклучокот на пречистувачот на воздух во приклучницата.
- 8 Допрете го копчето за да го вклучите апаратот.
- 9 Допрете ги копчињата и и задржете го 3 секунди за да го ресетирате бројачот за траење на филтерот.
- 10 Темелно измијте ги рацете откако ќе го замените филтерот.




Забелешка: немојте да го мирисате филтерот бидејќи собира загадувачки честички од воздухот.

Ресетирање на филтерот


Филтерот можете да го замените дури и пред да се прикаже предупредувањето за замена на филтерот () на екранот. Кога ќе го замените филтерот, потребно е рачно да го ресетирате бројачот за траење на филтерот.

- 1 Допрете го копчето за напојување  во траење од 3 секунди за да го исклучите апаратот и извадете го приклучокот од штекер.

2



3



- 2 Вметнете го приклучокот во штекер.
- 3 Во рок од 15 секунди по вклучувањето, допрете ги копчињата  и  и задржете ги 3 секунди за да го ресетирате бројачот за траење на филтерот.

6 Чување

- 1 Исклучете го пречистувачот на воздух и извадете го приклучокот од штекер.
- 2 Исклучете го пречистувачот на воздух, сензорот за честички и површината на филтерот (погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“).
- 3 Оставете сите делови потполно да се исушат на воздух пред да ги складирате.
- 4 Ставете го филтерот во херметички затворена пластична кеса.
- 5 Складирајте ги пречистувачот на воздух и филтерот на ладно и суво место.
- 6 Секогаш темелно мијте ги рацете по ракувањето со филтерот.

7 Решавање проблеми

Во ова поглавје се опишани најчестите проблеми со кои може да се соочите при користење на апаратот. Ако не можете да го решите проблемот со помош на информациите наведени подолу, контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Проблем	Можно решение
Апаратот не работи правилно.	Предупредувањето за замена на филтерот било постојано вклучено, но не сте го замениле соодветниот филтер. Како резултат на тоа, апаратот сега е блокиран. Во тој случај, заменете го филтерот и долго допрете на  и  за да го ресетирате бројачот за траење на филтерот.
Протокот на воздух од излезот за воздух е значително послаб од претходно.	Површината на филтерот е нечиста. Исчистете ја површината на филтерот (погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“).
Квалитетот на воздух не се подобрува иако апаратот работи долго време.	- Проверете дали амбалажата е отстранета од филтерот. - Филтерот не е поставен во апаратот. Проверете дали филтерот (FY1700/30) е поставен правилно. - Сензорот за честички е влажен. Нивото на влага во вашата просторија е високо и предизвикува кондензација. Проверете дали сензорот за честички е чист и сув (погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“). - Просторијата е голема или квалитетот на надворешниот воздух е слаб. За оптимални перформанси на пречистување, затворете ги вратите и прозорците кога работи пречистувачот на воздух. - Постојат внатрешни извори на загадување. На пример пушење, готвење, темјан, парфем или алкохол. - Филтерот е на крајот од работниот век. Заменете го филтерот со нов.
Бојата на светлото за квалитет на воздух е секогаш иста.	Сензорот за честички е нечист. Исчистете го сензорот за честички (погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“).

Проблем	Можно решение
Апаратот испушта необичен мирис.	При првите неколку употреби, апаратот може да испушта мирис на пластика. Тоа е нормално. Меѓутоа, ако апаратот испушта мирис на изгорено дури и по отстранувањето на филтрите, контактирајте со дистрибутерот на Philips или со овластен сервисен центар на Philips. Филтерот може да испушта мирис по одреден период на користење поради апсорбирањето на внатрешните гасови. Ви препорачуваме повторно да го активирате филтерот така што ќе го ставите на директна сончева светлина за повеќекратно користење. Заменете го филтерот ако сè уште испушта непријатен мирис.
Апаратот е многу гласен.	- Тоа е нормално ако апаратот работи во турборежимот. - Ако апаратот е премногу гласен во Автоматскиот режим, можеби апаратот работи со голема брзина бидејќи се влошува квалитетот на воздухот. Можете да го изберете режимот на Мирување. - Ако се слуша необичен звук, контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја. - Ако нешто падне во излезот за воздух, тоа исто така може да предизвика невообичаен гласен звук. Веднаш исклучете го апаратот и свртете го наопаку за да ги извадите надворешните предмети од него.
Апаратот сè уште покажува дека треба да го заменам филтерот, но јас веќе го сторив тоа.	Можеби не сте го ресетирале бројачот за траење на филтерот. Вклучете го апаратот. Потоа допрете и задржете на  и  во траење од 3 секунди.
На екранот се прикажува код на грешка „E1“.	Моторот е неисправен. Контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

8 Гаранција и поддршка

Versuni нуди двегодишна гаранција за овој производ по купувањето. Оваа гаранција престанува да важи ако дефектот се должи на неправилно користење или несоодветно одржување. Нашата гаранција не влијае на вашите законски права како потрошувач. За повеќе информации или за користење на гаранцијата, посетете ја нашата веб-страница www.philips.com/support.

Нарачување делови или додатоци

Ако треба да замените дел или сакате да купите дополнителен дел, контактирајте со продавачот на Philips или посетете ја веб-страницата www.philips.com/support.

Ако имате проблеми со набавувањето на деловите, обратете се на центарот за корисничка поддршка на Philips во вашата земја.



Philips и заштитеното лого на Philips се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат со лиценца.
Овој производ е произведен од компанијата Versuni Holding B.V. и се продава под нејзина одговорност, а Versuni Holding B.V. е и давател на гаранцијата за овој производ.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC1711_EU_UM_v1.0 (07/08/2023)

